

**УНИФИЦИРАНИ ФОРМУЛАРИ НА ФАКТУРИ И ИЗВЕШТАИ КОИ ТРЕБА
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ДОСТАВУВААТ ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО
ПОЕДИНАЧНО СПОРЕД ПРОГРАМИТЕ ЗА КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ ОБРАСЦИТЕ**

ЈЗУ _____
 Редовна сметка _____
 Депонент: _____
 ЕДБ: _____
 Тел. _____
 Е-mail: _____
 _____, _____ 2012 година

ДО
 МИНИСТЕРСТВО ЗА
 ЗДРАВСТВО
 СКОПЈЕ

ФАКТУРА БР. _____

Извршени здравствени услуги по Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2012 година, во ЈЗУ _____ („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/12), за месец/ци _____ 2012 година.

Согласно точка 3, 4, 5, 6, 7 и 8 од Програмата, извршени се следните услуги за месец/ци _____ 2011 година) и тоа како што следува:

Р. б.	Опис	Случаи-осигурени лица	Износ на партиципација	Износ
3.	За осигурени лица кои се третираат на дијализа		450,00	
4.	За трансплантација (за примателот и давателот) и лекови за трансплантирани осигурени лица		6.000,00	
5.	За малигни заболувања на осигурени лица (во зависност од цената на услугата, а максимум 2.700 денари)		2.700,00	
6.	За специјалистички контролни прегледи на заболени од шеќерна болест – дијабетес мелитус (6 прегледи x 40 денари)		40,00	
7.	За хормон за раст на осигурени лица (партиципација на годишно ниво)		2.700,00	
8.	За хемофилија на осигурени лица		/	
	8.1. За лекување на осигурени лица со фактор 8 или фактор 9		6.000,00	
	8.2. За секундарна и терцијарна превенција на хемофилија			
	ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ:			

ФАКТУРИРАЛ,

КОНТРОЛИРАЛ,

ДИРЕКТОР,

**ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО**

СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ

За реализација на Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2012 година, во ЈЗУ _____ („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/12), за месец/ци _____ 2012 година.

Согласно Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заразни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2011 година, се извршени предвидените услуги на родилките и доенчиња до 1 годишна возраст и тоа: интерпартална заштита и родилки – неоперативно и оперативно породување, куративни лекарски прегледи на доенчиња, лекарски ортопедски прегледи со ЕХО на доенчиња и лекување на доенчиња до 1 година во болнички услуги.

Согласно точка 3, 4, 5, 6, 7 и 8 од Програмата, извршени се следните услуги за месец/ци _____ 2012 година) и тоа како што следува:

Р. б.	Опис	Случаи-осигурени лица	Износ на партиципација	Износ
3.	За осигурени лица кои се третираат на дијализа		450,00	
4.	За трансплантација (за примателот и давателот) и лекови за трансплантирани осигурени лица		6.000,00	
5.	За малигни заболувања на осигурени лица (во зависност од цената на услугата, а максимум 2.700 денари)		2.700,00	
6.	За специјалистички контролни прегледи на заболени од шеќерна болест – дијабетес мелитус (6 прегледи x 40 денари)		40,00	
7.	За хормон за раст на осигурени лица (партиципација на годишно ниво)		2.700,00	
8.	За хемофилија на осигурени лица		/	
	8.1. За лекување на осигурени лица со фактор 8 или фактор 9		6.000,00	
	8.2. За секундарна и терцијарна превенција на хемофилија			
	ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ:			

ИЗГОТВИЛ,

КОНТРОЛИРАЛ,

ДИРЕКТОР,
